

# Службен весник на Република Македонија

Број 206

18 ноември 2016, петок

година LXXII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4581. <b>Одлука</b> за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2017 година .....	2	4584. <b>Решение</b> за разрешување и именување претседател на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди .....	3
4582. <b>Решение</b> за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија.....	2	4585. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Државниот просветен инспекторат .....	3
4583. <b>Решение</b> за именување заменик член на Посебната комисија за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија.....	3	4586. <b>Решение</b> за именување член на Надзорниот одбор на Македонската банка за поддршка на развојот АД Скопје .....	3
		4587. <b>Решение</b> за именување член на Советот за јавни набавки .....	4
		4588. <b>Решение</b> за именување в.д. заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија .....	4

Стр.	Стр.
4589. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство.....	4
4590. <b>Правилник</b> за поведување и утврдување на трајно губење на способноста за вршење на судиска функција.....	6
4591. <b>Решение</b> за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Хрватска .....	7
4592. <b>Решение</b> за престанување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	7
<b>Огласен дел</b> .....	<b>1-104</b>

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 4581.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 88/2008, 35/2011 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.11.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ДОМАШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПАЗАР ВО 2017 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар кои во името на Република Македонија ќе ги издава Министерството за финансии во 2017 година.

2. Максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2017 година ќе изнесува 8.529.610.000,00 (осум милијарди петстотинидваесетидевет милиони шестотинидесет илјади) денари.

3. Издавањето на државните хартии од вредност се врши согласно Календарот за планираните емисии на државните хартии од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на периодот за кој се однесува.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 42-8173/1  
16 ноември 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

### 4582.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 142/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 ноември 2016 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Ќерим Лита се разрешува од должноста заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 8310/2 1 ноември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Никола Попоски</b> , с.р.
--	--

**4583.**

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државјанство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/92, 8/2004, 98/2008, 158/2011 и 55/2016), а во врска со член 2 и 3 од Одлуката за образување Посебна комисија за утврдување условот - владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија бр. 17-3093/1 од 1 ноември 1993 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВОТ – ВЛАДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За заменик член на Посебната комисија за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија, се именува Биљана Цоневска од Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 8581/1 9 ноември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р.
--	---

**4584.**

Врз основа на член 144 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011, 41/2014, 129/2015, 71/2016 и 106/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 142/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ**

1. Билјана Миноска се разрешува од должноста претседател на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.

2. За претседател на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се именува Јулијана Петановска од Министерството за финансии.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 8582/1 9 ноември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р.
--	---

**4585.**

Врз основа на член 5 од Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 145/2015 и 30/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. За вршител на должноста директор на Државниот просветен инспекторат, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува Надица Николоска, досегашен директор на Инспекторатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.



Бр. 24 – 8583/1 9 ноември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р.
--	---

**4586.**

Врз основа на член 17 од Законот за Македонската банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2016 година, донесе



Прилог бр.4

	<div style="text-align: center;"> <p>ЛОГО И назив на правното лице</p>   <p><b>ОДОБРЕНИЕ</b> ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ТУЌО МОТОРНО ВОЗИЛО</p> <p><b>P E R M I S</b></p> <p>POUR LA CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR</p> <p><b>P E R M I T</b></p> <p>TO USE SOMEBODY ELSE'S VEHICLE</p> <p>_____</p> <p>потпис на службеното лице / signature to the official</p> <p><b>№ 000000</b></p> </div>
<p>Го овластувам / e J'autorise / nous autorisons I, we hereby authorise</p> <p>име и презиме на корисникот/prénom et nom d'utilisateur / surname and forename of the user</p> <p>Во време од d'utiliser à l'étranger, du within period from</p> <p>до au to</p> <p>да го користи во странство моето / нашето возило mon / notre véhicule to use abroad my / our vehicle</p> <p>_____</p> <p>марка и тип / marque et type / mark and type</p> <p>регистарски број No. d'immatriculation Registration No.</p> <p>_____</p> <p>сообраќајна дозвола бр. permis de circulation No. Registration Card No.</p> <p>_____</p> <p>издаден карнет / триптик број couvert par le carnet / triptique No. issues Carnet / Triptique No.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>име и презиме / назив, адреса и број на личната карта на сопственикот / prénom et nom / titre, adresse et No. de la carte d'identité du propriétaire / surname and forename / title, address and No. of Identity Card of the owner</p> <p>_____</p> <p>М.П.</p> <p>_____</p> <p>потпис на сопственикот / Signature de propriétaire / Signature of the owner</p>	<p>По овластување од Министерството за внатрешни работи бр. _____ од г-р., а врз основа на дадената согласност од сопственикот на возилото, се издава:</p> <p>A l'autorisation du Ministère des affaires Intérieures No. _____ et basé sur l'accord donné de la part du propriétaire de la véhicule on délivre:</p> <p>Underauthorization of the Ministry of the Interior No. _____ and on the basis of the consent given by the owner of the vehicle, we issue the following:</p> <p><b>ОДОБРЕНИЕ</b> <b>PERMIS</b> <b>PERMIT</b></p> <p>_____</p> <p>име и презиме на корисникот / prénom et nom d'utilisateur / surname and forename of the user</p> <p>_____</p> <p>број на лична карта / број на пасош / Numéro du carte d'identité / Numéro du passeport / No. of identity card / No. of Passport</p> <p>издаден од / délivré par / issued by</p> <p><b>ДА ГО КОРИСТИ ВОЗИЛОТО:</b> <b>POUR L'UTILISATION DU VEHICULE:</b> <b>TO USE THE VEHICLE:</b></p> <p>_____</p> <p>марка и тип / marque et type / mark and type</p> <p>_____</p> <p>рег.бр. / No. d'immatriculation / Registration No.</p> <p>сообраќајна дозвола бр. permis de circulation No. Registration Card No.</p> <p>_____</p> <p>Одобрението важи од Le présent permis est valable du _____ до Authorisation is valid from _____ au to _____</p> <p>_____</p> <p>место и датум на издавање / Lieu et date de délivrance / Place and Date of issuing</p> <p>_____</p> <p>М.П.</p> <p>_____</p> <p>потпис на корисникот / Signature de la personne autorisée / Signature of authorized person</p>

## СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4590.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 69/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), на седницата одржана на 14.11.2016 година, Судскиот совет на Република Македонија донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ПОВЕДУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНО ГУБЕЊЕ НА СПОСОБНОСТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СУДСКА ФУНКЦИЈА

#### Член 1

Со овој Правилник се уредува постапката за поведување и утврдување на трајно губење на способноста за вршење на судиска функција, (во понатамошниот текст – постапката).

#### Член 2

Судскиот совет на Република Македонија (во понатамошниот текст Советот) ја поведува и спроведува постапката.

#### Член 3

Советот, по добиено сознание, ја поведува постапката по службена должност или по иницијатива на:

- а) претседателот на судот во кој судијата ја врши функцијата,
- б) претседателот на непосредно повисокиот суд и
- в) Општата седница на Врховниот суд на Република Македонија.

Предлогот за поведување на постапката се поднесува во писмена форма до Советот.

#### Член 4

Предлогот треба да содржи:

- а) податоци за овластениот подносител,
- б) податоци за судијата против кого се поднесува предлогот и за судот во кој судијата ја врши функцијата,
- в) законски основ и факти врз кои се заснова предлогот и

г) докази со кои располага подносителот на предлогот.

#### Член 5

Постапката за утврдување на трајно губење на способноста за вршење на судиска функција е од итен и доверлив карактер.

Советот, во рок од 5 дена по приемот на предлогот, формира комисија за спроведување на постапката во состав од 3 члена, (во понатамошниот текст – комисијата) и во истиот рок го известува судијата за поднесениот предлог со доставување на примерок од предлогот.

Комисијата спроведува извиди за изнесени факти во предлогот и по потреба прибавува изјава од судијата.

Комисијата, во рок од 5 дена по извршените извиди, упатува писмено барање до надлежна здравствена комисија да изготви наод, оценка и мислење.

Здравствената комисија е должна веднаш по изготвување на стручниот наод и мислење, заедно со потребната документација да ги достави до Советот.

Комисијата, во рок од 3 дена по прием на документацијата со стручен наод и мислење, изготвува извештај за утврдената здравствена состојба на судијата и извештајот го доставува до Советот.

#### Член 6

Советот врз основа на извештајот на одржана седница, може:

- а) да ја запре постапката или
- б) да донесе решение со кое ќе утврди престанок на судиската функција на судијата поради трајно губење на способноста за вршење на судиската функција.

#### Член 7

Решението со кое ќе утврди престанок на судиската функција на судијата поради трајно губење на способноста за вршење на судиската функција, Советот го донесува на седница со двотретинско мнозинство од вкупниот број членови.

#### Член 8

Изменување и дополнување на одредбите од овој Правилник се врши на начин и постапка како и за неговото донесување.





*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016206